



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTËTËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ  
ЗА 2018 ГОДИНА НА  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)

01 2019 03 08/3

Скопје, ноември 2019

## СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 4
Финансиски извештаи за 2018 година	
Биланс на приходи и расходи	5
Биланс на состојба	6
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
- Вовед	7
- Сметководствени политики	7 - 8
- Образложенија кон финансиските извештаи	9 -10
Прилог 1 – Одговор на Нацрт извештај	



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTËTËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

Број:10-98/10

Дата:23.12.2019

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на Државен завод за статистика (во понатамошниот текст Заводот) на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) за 2018 година, заедно со ревизија на усогласеност.

За финансиските извештаи на Заводот за 2018 година изразивме мислење без резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.

Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи на Државниот завод за статистика за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2018 година, заедно со ревизија на усогласеност, не се констатирани состојби кои ќе влијаат врз мислењето на овластениот државен ревизор.

Од страна на одговорното лице на субјектот добиен е Одговор на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор со кој информира дека го прифаќаат Нацрт извештајот и дека немаат забелешки по однос на истиот.

## 1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 5 до 6 заедно со ревизија на усогласеност на Државниот завод за статистика на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787), кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за 2018 година и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3. Согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2014 година, извршена е ревизија на успешност - Ефикасност и ефективност на системот на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија кај Државниот завод за статистика и издаден е извештај за кој е изразен заклучок дека делумно се преземени потребните активности за воспоставување и обезбедување на ефикасност и ефективност на системот на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија за непречено остварување на целите на субјектот.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, се одговорност на раководството на Државниот завод за статистика застапувано од:
  - Апостол Симовски, в.д директор до 19.02.2018 година и директор од 20.02.2018 година.

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

- 1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1., врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива,

упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата**

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**  
**СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 02.05.2019 до 31.08.2019 година, кај Државниот завод за статистика, од тим на Државниот завод за ревизија.

### **3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките**

Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи на Државниот завод за статистика за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

### **4. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на Заводот, одржан на ден 17.09.2019 година. Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2018 година, заедно со ревизија на усогласеност, не се констатирани состојби кои ќе влијаат врз мислењето на овластениот државен ревизор.

Од страна на одговорното лице на субјектот добиен е Одговор на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 10-98/7 од 14.11.2019 година со кој информира дека го прифаќаат Нацрт извештајот и дека немаат забелешки по однос на истиот.

### **5. Ревизорско мислење**

#### **Мислење за финансиски извештаи**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за статистика на ден 31 декември 2018 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

#### **Мислење за усогласеност со закони и прописи**

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**  
**СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Државен завод за статистика			
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018 година			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2018	2017
<b>Приходи</b>			
Неданочни приходи	3.1.1.	322	492
Трансфери и донации	3.1.2.	1,599	1,619
<b>Вкупно приходи</b>		<b>1,921</b>	<b>2,111</b>
<b>Расходи</b>			
Стоки и услуги	3.2.1.	647	509
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>647</b>	<b>509</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>647</b>	<b>509</b>
<b>Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување</b>		<b>1,274</b>	<b>1,602</b>
<b>Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи - добивка пред оданочување</b>		<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Нето вишок на приходи - добивка по оданочување</b>		<b>1,274</b>	<b>1,599</b>

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**  
**СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Државен завод за статистика			
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2018	2017
<b>Актива</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Парични средства	4.1.1.	1,489	1,814
Побарувања од државата и други институции	4.1.2.	11	11
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1,500</b>	<b>1,825</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>1,500</b>	<b>1,825</b>
<b>Пасива</b>			
Пасивни временски разграничувања	4.2.1.	1,274	1,599
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>1,274</b>	<b>1,599</b>
<b>Извори на средства</b>			
Извори на капитални средства	4.3.1.	226	226
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>		<b>226</b>	<b>226</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>1,500</b>	<b>1,825</b>